



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФРД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи
008-3-291-2

Четврток, 22 мај 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XXV

Цена на овој број е 1,50 динари. — Претплата за 1969 година, изнесува 60 — динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Поштенски Факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-871.

328.

Врз основа на членот 92 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА НА СТРАНСКИ ФИРМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Уредбата за условите за работењето на претставништвата на странски фирми во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/68) по членот 15 се додава нов член 15а, кој гласи:

„На изречно барање на странски купувач Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, по исклучок, да ѝ одобри на странска фирма за договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоките, која има регистрирано претставништво во Југославија, да изврши определена работа на договорна контрола во Југославија.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 91

14 мај 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

329.

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 1969 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување премија за волна во 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69) во точката 1 зборовите: „мерино или полу-мерино“ на двете места се бришат.

2. По точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. По исклучок од одредбата на точката 1 од оваа одлука, на работните организации што се занимаваат со производство на мерино или полумерино волна во кооперација со индивидуални производители им се исплатува премија и за количините волна продадени и испорачани од 1 јули до 31 декември 1968 година ако на производителите на волна — кооперанти преку зголемената цена или

посебно им исплатиле премија во височината определена во точката 2 под 1 до 3 од оваа одлука.“

3. Во точката 2 по одредбата под 3 се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| „4) за волна цигаја IIа класа | 5,00 |
| 5) за волна цигаја IIб класа | 4,50 |
| 6) за волна руда праменка IIIа класа | 3,50 |
| 7) за волна руда праменка IIIб класа | 3,00“ |

4. Во точката 4 по зборовите: „од оваа одлука“ се додаваат записка и зборовите: „за тоа што се смета како производство на волна во кооперација“.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 89

14 мај 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

330.

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО 1969 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Во Одлуката за давање регрес при продажба на вештачки губриња во 1969 година за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/69) во точката 1 одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) на индивидуалните земјоделски производители под услов продавните цени на вештачките губриња да ги формираат според одредбите на Одлуката за маржите во прометот на вештачки губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/69).“

2. Во точката 3 став 2 по зборовите: „станица или“ се додаваат зборовите: „во фабрика односно нејзин погон или во“.

3. Во точката 9 по зборот: „одлука,“ се додаваат зборовите: „за начинот на формирањето на цената според точката 1 под 4 на оваа одлука,“ а по зборовите: „пресметувањето на трошоците“ се додаваат зборовите: „и за видот и височината на трошоците“.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 90

14 мај 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

331.

Врз основа на членот 28 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ ОД АМОРТИЗАЦИЈАТА ДО КОЈ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Во Одлуката за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 11/67, 8/68 и 17/69) во точката 1 став 2 одредба под 3 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 4, која гласи:

„4) претпријатијата за стопанисување со шуми и самостојните организации на здружен труд за стопанисување со шуми во составот на работните организации — во височина до 30%.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 92

14 мај 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

332.

Врз основа на членот 54 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА НА СПОГОДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И НА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ

1. Во Одлуката за обврската на спогодување на стопанските организации при увозот и извозот на определени производи и на вршење услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/68) во точката 1 во одредбата под 3 на крајот се додаваат зборовите: „хартија за печатење и пишување средно фина; целулозна вата; картон рачен — лепенка; тоалетна креп-хартија несечена; тоалетна хартија; крпи за лице; салфети; шамичиња и чаршафи за на маса од хартија и изработки од хартија други;“.

Во одредбата под 11 по зборот: „возила“ се додаваат запирка и зборовите: „освен патничките автомобили“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 93

14 мај 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

333.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоки чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68 и 11/69), во колоната 5 се вршат следните измени, и тоа:

„Реден број	Шифра од Номенклатурата СНТ	Наименување	Поранешна кратенка за стоковен режим	Се заменува со кратенка за стоковен режим
1	2	3	4	5

Во секторот 2 — Сурови материји нејастиви, освен горивото

124	242-40-10	Јамско дрво, од иглолисници	Д	ЛБ
125	242-40-21	Јамско дрво, дабово	Д	ЛБ
129	242-90-12	Столбови телефонски, телеграфски и електрични, од иглолисници	Д	ЛБ
130	242-90-21	Пилоти дабови	Д	ЛБ
131	242-90-22	Пилоти букови	Д	ЛБ
133	242-90-24	Пилоти од иглолисници	Д	ЛБ
194	251-10-10	Хартија стара и отпадоци од хартија	ЛБ	Д“.

„Реден број	Шифра од Номенклатурата СНТ	Наименување	Тар. број од Царин. тарифа	Ф о р м а н а	
				извозот	увозот
1	2	3	4	5	6
2. Во секторот 2 — Сурови материји нејастиви, освен горивото, ред. бр. 195, 200, 201, 202 и 203 се менуваат и гласат:					
„195	251-20-10	Дрвесина (целулоза механичка)	47.01/1	ЛБ	ЛБО
200	251-71-10	Целулоза сулфатна небелена	47.01/4	ЛБ	ЛБ
201	251-72-10	Целулоза сулфатна белена	47.01/5	ЛБ	ЛБ
202	251-81-10	Целулоза сулфитна небелена	47.01/6	ЛБ	ЛБ
203	251-82-10	Целулоза сулфитна белена	47.01/7	ЛБ	ЛБ“.
3. Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот, во редниот број 373 во наименувањето по зборот: „импрегниран“ се додаваат зборовите: „за индустриска употреба“.					
По редниот број 373 се додава нов реден број 373а, кој гласи:					
„373а	655-10-11	Валани и пресувани материјали од текстилни суровини за покривање подови	59.02/16, 1а	ЛБ	ГДК“.
4. Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди, по редниот број 189 се додава нов реден број 189а, кој гласи:					
„190а	718-11-19	Одделни делови и прибор на машини за изработка на целулоза, за замена на дотраени делови	84.31/1	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 190 се додава нов реден број 190а, кој гласи:					
„190а	718-11-29	Одделни делови и прибор на машини за изработка на хартија и картон, за замена на дотраени делови	84.31/1, 2	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 191 се додава нов реден број 191а, кој гласи:					
„191а	718-11-39	Одделни делови и прибор на машини за преработка на хартија (за парафинирање и импрегнирање, за замена на дотраени делови	84.31/3	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 192 се додава нов реден број 192а, кој гласи:					
„192а	718-12-19	Одделни делови и прибор на машини за сечење хартија и за изработка производи од хартија, за замена на дотраени делови	84.33/1, 2, 3	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 237 се додава нов реден број 237а, кој гласи:					
„237а	719-19-12	Одделни делови и прибор на сушници за дрво, за замена на дотраени делови	84.17/1 f1, f2	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 261 се додава нов реден број 261а, кој гласи:					
„261а	719-31-09	Одделни делови и прибор на транспортери и жи-чарници, за замена на дотраени делови за потребите на шумарството, дрвната индустрија и индустријата на целулоза	84.22/2а, 5а, 5б	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 267 се додава нов реден број 267а кој гласи:					
„267а	719-31-69	Одделни делови и прибор на подвижни кранови за натовар и истовар на дрво, за замена на дотраени делови	84.22/3а	ЛБ	ЛБ“.
Редниот број 312 се менува и гласи:					
„312	719-54-30	Делови и прибор:			
		а) Поединечни делови и прибор на машини за обработка на дрво од ред. бр. 286 до 290 и 293 до 299 за замена на дотраени делови	84.48/1	ЛБ	ЛБ
		б) Други делови и прибор на машини за обработка на дрво, машини за обработка на плута, пластични маси итн.	84.48/1	ЛБ	ГДК“.
По редниот број 354 се додава нов реден број 354а, кој гласи:					
„354а	719-80-92	Одделни делови и прибор на преси за изработка на дрвени плочи и машини за импрегнација на дрво, за замена на дотраени делови	84.59/2л	ЛБ	ЛБ“.

5. Право на плаќање во странство според режимот ЛБ за увоз на одделни делови и прибор на машини за замена на дотраени делови од точката 4 на оваа одлука имаат само работните организации што ги увезуваат тие делови и тој прибор за замена на дотраени делови на машини, што сочинуваат нивни основни средства.

6. Работите на извозот на стара хартија и отпадоци од стара хартија (точка 1) што се склучени и ѝ се пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се извршат според стоковниот режим што за извоз на такви стоки важел до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Работите на увозот на стоките од точката 3 на оваа одлука што се склучени и ѝ се пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се извршат според стоковниот режим што за увоз на такви стоки важел до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Објаснувања за тоа што се смета за одделни делови и прибор на машини и уреди за замена на dotраени делови од точката 4 на оваа одлука дава, по потреба, Сојузниот секретаријат за стопанство, по прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 95
14 мај 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

334.

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 50/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. Приходот што ќе го оствари Југословенската лотарија во 1969 година од сите игри на среќа, што е со нејзиниот финансиски план за 1969 година предвиден во износ од 291,473.000 динари, се распределува, по одбивање на износот за исплатување на добивки, и тоа:

- 1) на Југословенската лотарија — — 40,60%
2) на организациите од членот 26 од Законот за Југословенската лотарија 59,40%

2. Износот што Југословенската лотарија во 1969 година ќе го оствари над планираниот износ од 291,473.000 динари, односно приходот остварен под износот од 291,473.000 динари, ќе се распредели по процентите од точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 94
14 мај 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

335.

Врз основа на членот 26 став 1 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 50/68), на предлог од Советот на Југословенската лотарија, Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛОТ НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА ВО 1969 ГОДИНА ШТО ИМ ПРИПАГА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ЧЛЕНОТ 26 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. Делоот на приходот на Југословенската лотарија според планот за 1969 година во износ од 72,690.000 динари и повеќе остварените приходи од продажба на среќки и 50% од уплатите на лото по

завршната сметка за 1968 година во износ од 2,783.659 динари, или вкупно 75,473.659 динари, се распределува, и тоа:

	Динари
1) на социјално-хуманите организации — — — — —	48,340.659
2) за финансирање на објекти на физичката култура — — — — —	25,033.000
3) за финансирање на објекти и опрема за објекти на техничката култура — — — — —	2,100.000
2. Износот од 48,340.659 динари наведен во точката 1 под 1 на ова решение им се распределува на следните социјално-хумани организации:	
	Динари
1) на Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија — — — — — од што:	18,210.659
— за активноста на Сојузниот одбор	3,210.000
— за активноста на организациите во републиките — за решавање на станбени прашања на борците —	15,000.659
2) на Сојузот на инвалидите на трудот на Југославија — — — — —	1,800.000
3) на Сојузот на глувите на Југославија — — — — — од што:	5,500.000
— за активноста на Сојузот на глувите на Југославија — — — — —	4,700.000
— за IX спортски игри на глувите —	800.000
4) на Сојузот на слепите на Југославија — — — — —	6,000.000
5) на Југословенскиот црвен крст —	5,600.000
6) на Сојузот на организациите и установите за воспитување на децата на Југославија „Општество и воспитување“ — — — — —	2,600.000
7) на Југословенскиот одбор за социјална работа — — — — — од што:	1,200.000
— за активноста на Југословенскиот одбор — — — — —	900.000
— за списанието „Социјална политика“ — — — — —	200.000
— за потребите на Здружението на диспрофичарите на Југославија —	100.000
8) на Сојузот на дефектолозите на Југославија — — — — —	3,000.000
9) на Југословенскиот сојуз против алкохолизмот — — — — —	300.000
10) на Сојузот на друштвата за помош на ментално недоволно развиените лица во СФРЈ — — —	3,630.000
11) на Сојузот за спорт и рекреација на инвалидите на Југославија —	500.000

3. Распределбата на износот од 25,033.000 динара за финансирање на објекти на физичката култура, наведен во точката 1 под 2 на ова решение, ќе ја изврши Сојузната комисија за физичка култура.

4. Износот од 2, 100.000 динари за финансирање на објекти и опрема за објекти на техничката култура, наведен во точката 1 под 3 од ова решение, му се доделува на Претседателството на Советот на Народната техника на Југославија.

5. Делот на приходот на Југословенската лотарија од точката 1 под 1 и 3 од ова решение ќе им се исплатува на организациите од точ. 2 и 4 на ова решение според остварувањето на приходот, а најдоцна тримесечно, сразмерно со износите утврдени за одделни од тие организации.

Ако Југословенската лотарија не ги оствари приходите предвидени со нејзиниот финансиски план, на организациите од ставот 1 на оваа точка сразмерно ќе им се намалат средствата утврдени со ова решение.

6. Ако Југословенската лотарија оствари приходи поголеми од износот предвиден со нејзиниот финансиски план за 1969 година, повеќе остварените приходи за општествените организации ќе се распределат дополнително.

7. Главната дирекција на Југословенската лотарија ќе им ги уплатува средствата на републичките организации врз основа на решенијата што ќе ги донесат сојузните органи на тие организации односно Сојузната комисија за физичка култура.

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 96
14 мај 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

336.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластувањето за пропишување услови за употреба на отпадоци, одделни метали и нивни легури за определени цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА НА ОТПАДОЦИТЕ И ОСТАТОЦИТЕ ОД АЛУМИНИУМ И НЕГОВИ ЛЕГУРИ

1. Во Наредбата за определување на посебните услови за употреба на отпадоците и остатоците од алуминиум и негови легури („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/66), Класификацијата на отпадоците од алуминиум и негови легури, која е составен дел на таа наредба, се менува и гласи:

„КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОТПАДОЦИТЕ И ОСТАТОЦИТЕ ОД АЛУМИНИУМ

Отпадоците и остатоците од алуминиум се распредуваат во следните класи и групи:

Класа I — Отпадоци и остатоци од нелегиран алуминиум

Група 1. Нови отпадоци од нелегиран алуминиум
Во оваа група спаѓаат нови некородирани отпадоци од нелегиран алуминиум во дебелина над 0,5 mm.

Овие отпадоци не смеат да содржат метални и неметални механички примеси.

Група 2. Нови отпадоци од нелегиран алуминиум

Во оваа група спаѓаат нови некородирани отпадоци од нелегиран алуминиум во дебелина до 0,5 mm.

Овие отпадоци не смеат да содржат метални и неметални механички примеси.

Група 3. Отпадоци од чиста алуминиумска фолија

Во оваа група спаѓаат отпадоци од наполно чиста алуминиумска фолија, без никаков слој на друг материјал.

Овие отпадоци не смеат да содржат бои, хартија, лак, восок и др.

Група 4. Отпадоци од каширана алуминиумска фолија

Во оваа група спаѓаат отпадоци од каширана алуминиумска фолија. Оваа група, зависно од содржината на алуминиум, се дели во три подгрупи, и тоа:

а) сите отпадоци од каширана фолија со минимална содржина на алуминиум од 20 до 40%.

б) сите отпадоци од каширана фолија со минимална содржина на алуминиум над 40 до 60%;

в) сите отпадоци од каширана фолија со минимална содржина на алуминиум над 60%.

Овие отпадоци можат да бидат со хартија или со пластичен материјал, како и бојосани, лакирани и сл.

Овие отпадоци не смеат да содржат метални и неметални механички примеси.

Група 5. Струганица од нелегиран алуминиум

Во оваа група спаѓаат струганици од чист некородирани индустриски алуминиум со максимална содржина на бакар од 0,05%.

Оваа струганица не смее да содржи метални и неметални механички примеси, влага и маснотија.

Класа II — Отпадоци и остатоци од легиран алуминиум

Група 6. Нови отпадоци од алуминиумски легури за гмечење

Во оваа група спаѓаат нови некородирани отпадоци од легиран алуминиум во дебелина над 0,5 mm.

Овие отпадоци не смеат да содржат метални и неметални механички примеси.

Група 7. Стари отпадоци од алуминиумски легури за гмечење

Во оваа група спаѓаат стари отпадоци од нелегиран и легиран алуминиум во дебелина над 0,5 mm.

Овие отпадоци можат да содржат до 2% механички примеси.

Група 8. Отпадоци од алуминиумски леарски легури

Во оваа група спаѓаат отпадоци од сите типови алуминиумски леарски легури.

Овие отпадоци можат да содржат до 3% механички примеси.

Група 9. Автомобилски клипови

Во оваа група спаѓаат автомобилски клипови.

Овие клипови можат да содржат до 2% механички примеси.

Група 10. Електрон-легури од магнезиум

Во оваа група спаѓаат отпадоци од електрон-легура на магнезиум сразмерно на делот од магнезиумов метал содржан во легурата.

Овие легури можат да содржат до 3% механички примеси.

Група 11. Собирачки алуминиумски отпадоци од сите видови

Во оваа група спаѓаат сите алуминиумски отпадоци во парчиња, без оглед на легурата и формата, што не се опфатени во групите 1 до 10 на оваа точка.

Овие отпадоци не смеат да содржат алуминиумски згури, скрами и струганици.

Овие отпадоци можат да содржат до 10% механички примеси.

Група 12. Струганица од еднородни нисколегирани алуминиумски легури

Во оваа група спаѓа чиста еднородна струганица од нисколегирани алуминиумски легури од определен состав со содржина до 0,1% Sn, 0,1% Zn и 0,5 Mg.

Оваа струганица не смее да содржи механички врзано железо, влага, масло и други примеси.

Група 13. Струганица од еднородни алуминиумски легури

Во оваа група спаѓа чиста еднородна струганица од алуминиумски легури од определен состав со содржина до 1% Sn и 0,5% Zn.

Оваа струганица не смее да содржи механички врзано железо, влага, масло и други примеси.

Оваа струганица може да содржи до 3% метален прав, настанат при сеене на мостра струганица низ сито со дупчиња во пречник 1 mm.

Група 14. Мешана струганица од алуминиумски легури

Во оваа група спаѓа некородирана алуминиумска струганица — од една или повеќе алуминиумски легури.

Оваа струганица не смее да содржи механички врзано железо, масло, влага и други примеси.

Оваа струганица може да содржи до 3% метален прав, настанат при сеене на мостра струганица низ сито со дупчиња во пречник 1 mm.

Класа III Алуминиумска згура

Група 15. Алуминиумски згури со содржина на метал до 20%

Во оваа група спаѓаат сите видови алуминиумски згури со содржина на метал до 20%.

Група 16. Алуминиумски згури со содржина на метал над 20% до 35%

Во оваа група спаѓаат сите видови алуминиумски згури со содржина на метал над 20% до 35%.

Група 17. Алуминиумски згури со содржина на метал над 35%

Во оваа група спаѓаат сите видови алуминиумски згури со содржина на метал над 35%.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2936/1

12 мај 1969 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
д-р **Боривоје Јелиќ**, с. р.

337.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 14/69, 18/69 и 19/69) во точката 1 во одредбата под 99 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 100, која гласи:
„100) 054-40-10 Домати, свежи 07.01/2
во износ од 1,50 динари
за 1 килограм.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-179/1
15 мај 1969 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

338.

Врз основа на членот 53 став 3 од Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО МОЖАТ ДА ВРШАТ ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЖОЛТА ТРЕСКА И КОЛЕРА НА ЛИЦА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ

1. Во Решението за областување на здравствените установи што можат да вршат имунизација против жолта треска и колера на лица во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65 и 32/67) во точката 1, на крајот на одредбата под 10 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат три нови одредби, кои гласат:

„11) Завод за здравствена заштита — Бања Лука;
12) Завод за заштита здравља — Пула;
13) Градски завод за здравствена заштита — Скопје.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04/2 — 2796/68
25 април 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет
за здравство
и социјална политика,
д-р **Никола Георгиевски**, с. р.

339.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за етатистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), во врска со одредбата на редниот број 8 од одделот Демографска статистика на Планот на статистичките истражувања за 1969 година, кој е составен дел од Одлуката за донесување План на статистичките истражувања за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/68), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОБЕН ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО И СТАНОВИТЕ

1. Од 5 до 30 јуни 1969 година ќе се изврши пробен попис за попис на населението и становите во 1971 година (во понатамошниот текст: пробен попис).

Пробниот попис ќе се изврши на избрани пописни кругови во определени населби на територијата на Југославија.

2. Со пробниот попис ќе се провери исправноста на содржината и формата на обрасците, како и на организацијата и начинот на финансирањето на пописот на населението и становите што ќе се изврши во 1971 година.

3. Во избраните пописни кругови ќе се соберат за секој жител податоци за биолошките, брачните, етничките, миграционите, образовните и економските обележја, за секое домаќинство — податоци за составот на домаќинството, големината на поседот, изворите на приходи и бројот на добиток, а за секој стан — податоци за големината и уредите на станот и бројот на станарите.

4. Со подготовките и организацијата на пробниот попис ќе раководат Сојузниот завод за статистика, републичките заводи за статистика и покраинските заводи за статистика.

5. Пробниот попис ќе се изврши според упатствата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика.

6. Податоците на пробниот попис ќе ги собираат попишувачи овластени од републичките односно покраинските заводи за статистика.

7. Податоците собрани со пробниот попис ќе служат исклучително за статистички цели.

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 460-2467/1

8 мај 1969 година

Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод
за статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

340.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГАЛВАНСКИ НАВЛАКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Заштита од корозија:

- 1) Испитување на галвански навлаки. Определување на шупливоста JUS C.A1.555
- 2) Испитување на галвански навлаки. Определување на дебелината на навлаките со метода на капки — JUS C.A1.556
- 3) Испитување на метални материјали. Определување на постојаноста на метали, метални и други навлаки во влажна солена атмосфера — — JUS C.A1.554

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 1 и 2 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1970 година.

4. Југословенските стандарди од точката 1 под 3 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1970 година.

Бр. 08-2153/1

9 април 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

341.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 3 — ЈАЈЦЕ И 12 — ТРЕБИЊЕ

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

— Стопански собор —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на повторните избори одржани во изборните единици 3 — Јајце и 12 — Требиње, та во смисла на членот 173 став 3, во врска со членот 188 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), поднесува

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 3 — ЈАЈЦЕ И 12 — ТРЕБИЊЕ

I. Повторните избори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во изборните единици 3 — Јајце и 12 — Требиње, распишани, врз основа на членот 182 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници, од страна на надлежните општински изборни комисији, одржани се на 13 мај 1969 година.

II. Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа: Републичката изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР Босна и Херцеговина и општинските изборни комисији за избор на сојузни пратеници за изборните единици 3 — Јајце и 12 — Требиње.

III. Гласањето е вршено за кандидатите чии кандидатури се потврдени од надлежните општински изборни комисији и, во смисла на членот 183 од Законот за избор на сојузни пратеници, благовремено објавени.

IV. Резултатите на изборите во наведените изборни единици ги утврдија надлежните општински изборни комисији на начинот пропишан во чл. 168, 169, 170, 171 и 172 од Законот за избор на сојузни пратеници.

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа изборните акти, кои се однесуваат на повторните избори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 3 — Јајце и Изборната единица 12 — Требиње, и не најде неправилности што би влијаеле или би можеле да влијаат суштествено врз резултатот на изборите.

VI. Општинските изборни комисији за избор на сојузни пратеници за изборните единици 3 — Јајце и 12 — Требиње ги утврдија следните резултати на повторните избори, и тоа:

1. Изборна единица 3 — Јајце:

Во општината **Бугојно**:

вкупен број членови на изборното тело —	102
вкупно гласале — — — — —	88
гласале за кандидатот Гојко Убипариќ —	81

Во општината **Долни Вакуф**:

вкупен број членови на изборното тело —	90
вкупно гласале — — — — —	82
гласале за кандидатот Гојко Убипариќ —	75

Во општината **Горни Вакуф**:

вкупен број членови на изборното тело —	89
вкупно гласале — — — — —	81
гласале за кандидатот Гојко Убипариќ —	75

Во општината **Јајце**:

вкупен број членови на изборното тело —	101
вкупно гласале — — — — —	77
гласале за кандидатот Гојко Убипариќ —	74

Во општината **Купрес**:

вкупен број членови на изборното тело —	74
вкупно гласале — — — — —	59
гласале за кандидатот Гојко Убипариќ —	50

Во општината **Скендер Вакуф**:

вкупен број членови на изборното тело —	80
вкупно гласале — — — — —	75
гласале за кандидатот Гојко Убипариќ —	61

Во општината **Шипово**:

вкупен број членови на изборното тело —	88
вкупно гласале — — — — —	73
гласале за кандидатот Гојко Убипариќ —	72

За пратеник е прогласен **Гојко Убипариќ**, од Јајце, кој доби мнозинство гласови на сите членови на изборното тело во секоја од општините од подрачјето на изборната единица.

2. Изборна единица 12 — Требиње:

Во изборните тела во општините Вилека, Чапљина, Гацко, Љубиње, Невесиње, Столац и Требиње:

вкупен број членови на изборното тело —	571
вкупно гласале — — — — —	470
гласале за кандидатите:	
1) Ејуб Капиќ — — — — —	336
2) Мустафа Селимовиќ — — — — —	110

За пратеник е прогласен **Ејуб Капиќ**, од Вилека, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој собор, доби најголем број гласови на членовите на изборното тело од сите општини од подрачјето на изборната единица.

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат изборните акти што се однесуваат на повторните избори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 3 — Јајце и Изборната единица 12 — Требиње.

Бр. 83
15 мај 1969 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Бошко Кецман, с. р. **Тихомир Јаниќ, с. р.**

Членови:

Борислав Личеноски, с. р. **Слобода Селиќ, с. р.**
д-р Ана Јуриќ Жилиќ, с. р. **Михаило Лековиќ, с. р.**
Душан Гламочак, с. р.

342.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 3 — ЈАЈЦЕ

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

— Просветно-културен собор —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на повторниот избор на пратеник одржан во Изборната единица 3 — Јајце, та во смисла на членот 173 став 3, во врска со членот 188 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), поднесува

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 3 — ЈАЈЦЕ

I. Повторниот избор на пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 3 — Јајце, распишан, врз основа на членот 182 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници, од страна на Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 3 — Јајце, одржан е на 13 мај 1969 година.

II. Со спроведувањето на изборот, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа: Републичката изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР Босна и Херцеговина и Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 3 — Јајце.

III. Гласањето е вршено за кандидатот Драган Лациќ чија кандидатура е потврдена од надлежната општинска изборна комисија и, во смисла на членот 183 од Законот за избор на сојузни пратеници, благовремено објавена.

IV. Резултатот на изборот го утврди Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 3 — Јајце на начинот пропишан во чл. 168, 169, 170, 171 и 172 од Законот за избор на сојузни пратеници.

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа изборните акти, кои се однесуваат на повторниот избор

бор на пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 3 — Јајце, и не најде неправилности што би влијаеле или би можеле да влијаат суштествено врз резултатот на изборот.

VI. Општинската изборна комисија за избор на сојузен пратеник за Изборната единица 3 — Јајце го утврди следниот резултат на повторниот избор, и тоа:

Изборна единица 3 — Јајце:

Во општината Бугојно:

вкупен број членови на изборното тело —	102
вкупно гласале — — — — —	88
гласале за кандидатот Драган Лаџиќ —	80

Во општината Долни Вакуф:

вкупен број членови на изборното тело —	90
вкупно гласале — — — — —	82
гласале за кандидатот Драган Лаџиќ —	71

Во општината Горни Вакуф:

вкупен број членови на изборното тело —	89
вкупно гласале — — — — —	81
гласале за кандидатот Драган Лаџиќ —	70

Во општината Јајце:

вкупен број членови на изборното тело —	101
вкупно гласале — — — — —	77
гласале за кандидатот Драган Лаџиќ —	75

Во општината Купрес:

вкупен број членови на изборното тело —	74
вкупно гласале — — — — —	59
гласале за кандидатот Драган Лаџиќ —	54

Во општината Скендер Вакуф:

вкупен број членови на изборното тело —	80
вкупно гласале — — — — —	75
гласале за кандидатот Драган Лаџиќ —	62

Во општината Шипово:

вкупен број членови на изборното тело —	88
вкупно гласале — — — — —	73
гласале за кандидатот Драган Лаџиќ —	66

За пратеник е прогласен Драган Лаџиќ, од Јајце, кој доби мнозинство гласови на сите членови на изборното тело во секоја од општините од подрачјето на изборната единица.

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат изборните акти што се однесуваат на повторниот избор на пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 3 — Јајце.

Бр. 84

15 мај 1969 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

Бошко Кеџман, с. р.

Тихомир Јаниќ, с. р.

Членови:

Борислав Личеноски, с. р. Слобода Селиќ, с. р.
д-р Ана Јуриќ Жилиќ, с. р. Михаило Лековиќ, с. р.
Душан Гламочак, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА НЕЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕНОТ 2 СТАВ 1 ОД ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ПРИЗРЕН ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА СТАНАРИНИТЕ, ЗАКУПНИНИТЕ И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ И ЗА ОДРЖУВАЊЕТО НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНОВИТЕ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА ПРИЗРЕН

I. Уставниот суд на Југославија ја разгледуваше согласноста на одредбата од членот 2 став 1 од Одлуката за највисоките износи на станарините, закупнините и другите надоместоци и за одржувањето на станбените згради, становите и деловните простории на територијата на општината Призрен, што ја донесе Собранието на општината Призрен под број 01-112/1 од 29 декември 1966 година — со одредбите на членот 31 став 3 од Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 50/68), па најде дека има основ за испитување на нејзината законитост.

Во наведената одредба на Одлуката е предвидено износот на станарината да не може да биде поголем од 4% од вредноста на станот што е утврдена со валоризацијата во 1965 година според методата на бодувањето за становите изградени до 31 декември 1964 година, односно од вредноста на станот спрема цената на изградбата или набавната цена на зградата односно станот за становите изградени по 31 декември 1964 година.

Изложениот начин за определување на највисокиот износ на станарината за одделни категории станови укажува на фактот дека елементот „вредност на станот“ не е подеднакво третиран за сите станови во рамките на иста категорија станови. Имено, за становите што се изградени до 31 декември 1964 година елементот „вредност на станот“ се зема на нивото на валоризираната вредност, а за становите што се изградени по 31 декември 1964 година елементот „вредност на станот“ се зема на нивото на цената на чинењето односно на продавната цена на станот, која е речиси секогаш поголема од валоризираната вредност на таков стан. Таквото определување на највисокиот износ на станарината за одделни категории станови во практиката доведува до различна граница на највисоките износи на станарината за една иста категорија станови, зависно од времето на нивната изградба.

II. Сојузните закони од станбената област, давајќи им овластување на општинските собранија да пропишуваат највисоки износи на станарините за одделни категории станови, го обврзуваат општинското собрание при такво регулирање да води сметка за определените елементи и критериуми со тоа што тие да мораат да бидат единствени за односната категорија станови, така што за определената категорија станови да се добие единствена граница на највисокиот износ на станарината. Според тоа, пропишувањето од страна на општинските собранија на

различни елементи и критериуми за определување на највисоки износи на станарината за иста категорија станови не е во согласност со законот.

III. Врз основа на изложеното Уставниот суд на Југославија

одлучи:

1. Се укинува одредбата на членот 2 став 1 од Одлуката за највисоките износи на станарините, закупнините и другите надоместоци и за одржувањето на станбените згради, становите и деловните простории на територијата на општината Призрен, што ја донесе Собранието на општината Призрен под број 01-112/1 од 29 декември 1966 година, а која гласи:

„Годишниот износ на станарината не може да биде поголем од 4% (четири) од вредноста на станот што е утврдена со валоризацијата во 1965 година, според методата на бодувањето за становите изградени до 31 декември 1964 година, во смисла на одредбите од Одлуката од Собранието на општината Призрен за повторното утврдување вредноста на станбените згради и становите во општествена сопственост и Одлуката за утврдување вредноста на станбените згради и становите во сопственост на граѓани и граѓански правни лица на територијата на Општината Призрен, односно од вредноста на утврдувањето спрема цената на изградбата или набавната цена на зградата, односно станот за становите изградени по 31 декември 1964 година.“

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени лист АПК и М“.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и судии: Неда Божиновиќ, д-р Јерко Радмиловиќ, д-р Асен Групче, Шефкет Маглајлиќ, Јоже Земљак и д-р Иво Сунариќ.

Оваа одлука е донесена по јавната расправа, а врз основа на членот 69 од Законот за Уставниот суд на Југославија.

У бр. 22/68

21 март 1969 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД

I

Се назначува

Илија Топалоски, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка, за из-

вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Исланд, со седиште во Осло.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 90

9 мај 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА

I

Се отповикува

Иво Клеменчиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либерија.

II

Се назначува

Трифун Николиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либерија, со седиште во Акра.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 91

9 мај 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените еди-

ници, во нивното зацарстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

интендантските заставници: Акановиќ Алексе Радован, Цветановски Атанаса Живко, Кусаловиќ Мије Ристо, Лазиќ Марка Душан, Муџиќ Јакуба Павле, Тошиќ Петра Давило, Живковиќ Милована Миливоје;

заставниците на административна служба: Алексеиќ Јована Илија, Биорац Милуна Јарослав, Боромиса Рада Миќо, Ђрновиќ Ђуре Василије, Ци-меша Марка Душан, Дамјановиќ Ватриќа Ђорђе, Давидовиќ Стевана Радмило, Ђорђевиќ Трајка Са-во, Ђуриќин Војина Миленко, Ивковиќ Љубомира Љубивоје, Јанчиќ Душана Љубан, Јанковиќ Мирка Раџен, Јовановиќ Крсмана Радомир, Јововиќ Крсте Здравко, Костиќ Милана Живко, Ковачевиќ Благо-те Милош, Козлина Станка Милутин, Лиљиќ Ђорѓа Александар, Лончар Марка Гојко, Мандиќ Никола Митар, Марчетиќ Јована Симо, Марковиќ Алексе Владимир, Матијашевиќ Пере Бранко, Михајловиќ Благоја Божо, Миленковиќ Симе Добривоје, Мило-сављевиќ Миломира Милорад, Милошевиќ Видоја Живојин, Мишчевиќ Јована Илија, Младеновиќ Ра-дивоја Велизар, Мужек Мирка Јанко, Негри Марка Маријан, Никиќ Вукашина Живојин, Николиќ Га-врила Душан, Новаковиќ Павла Радомир, Обрадовиќ Обрада Стеван, Павичевиќ Владимира Предраг, Павлица Миле Вујо, Павловиќ Бошка Мирослав, Пезо Мате Љубомир, Поточник Антона Петар, Ри-становиќ Љубомира Милош, Скендер Маре Звонко, Содујиќ Јеврема Раде, Станојевиќ Миленка Стани-слав, Стевановиќ Илије Драгољуб, Стојановиќ Ми-лана Божиќар, Стојковиќ Витомира Вучко, Шујдо-виќ Стојадина Љубиша, Томиќ Душана Радивоје, Васовиќ Милутина Никола, Видаковиќ Божиќара Урош, Витас Милана Петар, Вукојевиќ Љубомира Миленко;

пешадиските заставници: Бабиќ Стевана Павле, Дамљановиќ Љубинка Милољуб, Хруза Августина Августин, Илиевски Ефтимов Благое, Јаковљевиќ Драгољуба Милосав, Крижишник Валентина Вален-тин, Миловановиќ Милорада Војислав, Ристиќ Ми-рослава Драгослав, Рогољ Јакова Иван, Векиќ Ни-коле Спасо, Величков Ристе Стоимен;

техничките заставници: Богосављевиќ Стевана Жарко, Илиевски Анѓелка Илија, Киш Андрије Александар, Ковачевиќ Јездимира Славко, Лазовиќ Глише Милијанко, Маневски Манасие Киро, Мато-виќ Војина Радош, Михановиќ Ивана Мато, Милиќ Драгомира Радомир, Миличевиќ Петра Иван, Мрво-шевиќ Петра Јован, Панчиќ Алексе Градимир, Ста-мениќ Миленка Иван, Станојевиќ Новака Милутин, Стојковиќ Милоша Драгослав, Шпириќ Симе Слав-ко, Тодоровиќ Милисав Велимир;

артилериските заставници: Божиќ Мартина Стјепан, Ђири Ивана Иван, Миловановиќ Живана Милентије;

заставниците на сообраќајна служба: Чумиќ Маринка Драгиша, Данилов Веселина Иван, Марин-ковиќ Јане Драгиша, Милановиќ Борисава Брани-слав, Милутин Мате Анте, Рајковиќ Трифуна Ко-стадин, Ристиќ Љубомира Тихомир, Стојковиќ Јо-сифа Милорад, Зечевиќ Стевана Лазар;

инженериските заставници: Дабановиќ Душана Богдан, Петровиќ Ђорѓа Љубомир, Винчиќ Михајла Милан;

ветеринарниот заставник: Ђекиќ Милосава Светолик;

заставниците на финансиска служба: Ђорђевиќ Владимира Боривоје, Марковиќ Ивана Љубо;

заставниците на оклопни единици: Компара Ан-тона Иван, Милутиновиќ Драгомира Чедомир, Ста-менковиќ Зафира Стојадин;

заставниците за врска: Мандиќ Уроша Мирко, Маринковиќ Светозара Драгиша, Милошевиќ Видо-ја Никола, Мишковиќ Ђорѓа Јован, Обрадиновиќ Го-дора Спасоје, Толиќ Милутина Миодраг, Томаш Ри-сте Душко, Томиќ Драгутина Сретен, Згоњанин Ми-ле Остоја;

постарите водници I кл. на административна служба: Аџиќ Јове Лука, Андриќ Јосипа Драгу-тин, Анѓелиќ Душана Љубиша, Антиќ Вукосава Бо-гољуб, Богдановиќ Гаврила Радомир, Глоговац Бла-гоја Драго, Глумац Фране Драгутин, Јевтовиќ Доб-росова Прокко, Милосављевиќ Светислава Сава, Ми-тиќ Кузмана Бојан, Пожар Антона Вилко, Стефано-виќ Саве Бранислав;

техничките постари водници I кл.: Богићевиќ Блаже Јолета, Јосиповиќ Стеве Бојо, Малиќан Ви-дана Милорад, Мариниќ Јоже Милан, Теодорчевиќ Ђуре Радован;

интендантските постари водници I кл.: Бијелиќ Пепе Чедо, Ђировиќ Михајла Милун, Хаџикадуниќ Мустафе Мухамед, Костиќ Љубомира Методије, Пилиповиќ Миле Јово, Зулиќ Османа Шевка;

пешадиските постари водници I кл.: Црномар-ковиќ Цвије Михајло, Димиќ Милосава Благоје, Поповиќ Милорада Миодраг, Станојевиќ Живадина Љубиша;

постарите водници I кл. за врска: Искреновиќ Тихомира Славко, Ковачевиќ Војина Радомир, Ми-љановиќ Станка Ранко, Радомировиќ Василија Ду-шан;

постариот водник I кл. на оклопни единици: Николиќ Цветка Михајло;

поморскиот постар водник I кл.: Смиљаниќ Дра-гољуба Милоје;

санитетскиот постар водник I кл.: Татариќ Мио-драга Бранислав;

ветеринарниот постар водник: Бојовиќ Веселина Миладин;

постарите водници на оклопни единици: Ђорђе-виќ Милосава Ђорђе, Николиќ Раденка Бранко, Вра-њанац Стојана Драгомир;

постарите водници на административна служба: Јовановиќ Тихомира Живојин, Максимовиќ Драгу-тина Милутин, Писариќ Симе Душан, Зулевиќ Ни-коле Петар, Живчиќ Бартола Бранко;

постарите водници за врска: Крстановиќ Мије Маријан, Шпадина Мате Мартин;

пешадиските постари водници: Лаиќ Милана Драган, Митровиќ Владимира Миливоје, Папиќ Но-вице Милорад, Ристиќ Благоја Радивоје;

техничките постари водници: Љубоја Обрада Бранко, Малешевиќ Миле Сава;

артилериските постари водници: Одобашиќ Ме-хмеда Алија, Рончевиќ Ђуре Бранко;

интендантскиот постар водник: Тадиќ Арсе Свето;

инженерскиот постар водник: Вукша Миле Божо;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

санитетските капетани: Цекиќ Добривоја Мио-драг, Цветковиќ Влајка Душан;

техничкиот капетан: Пуришиќ Радивоја Бранко;

техничките поручници: Антониј Момчила Александар, Јовановиќ Николе Радисав, Вучиќ Милоја Љубиша;

артилериските поручници: Чабрило Симе Драго, Сјауш Андрије Винко;

интендантскиот поручник: Перовиќ Саве Милоград;

поручникот за врска: Зариќ Славка Чедомир;

техничките потпоручници: Борисављевиќ Душана Славољуб, Дражиќ Буде Милан, Глушиќ Франца Винценц, Јеремиј Драгослава Боривоје, Петрушиќ Фране Иван, Стојановиќ Радисава Драгомир;

потпоручниците за врска: Драшковиќ Живојина Предислав, Лазаревиќ Драгомира Миодраг, Радовиќ Јездимира Павле;

пешадиските потпоручници: Гориншек Карла Карел, Зекановиќ Божицара Милутин;

потпоручникот на сообраќајна служба: Матовиќ Луке Радоје;

потпоручниците на геодетска служба: Сокиќ Бошка Радиша, Тољ Марко Веселко, Вуковиќ Танаска Михаило;

воениот службеник VI кл. на музичка служба: Божиќ Јанка Душан, Јуречиќ Франца Андреј;

воениот службеник VIII кл. на музичка служба: Димитријевиќ Димитрија Синиша;

воениот службеник VIII кл. на административна служба: Лончар Владимира Милка;

воениот службеник IX кл. на административна служба: Милекиќ Јанка Невенка;

пешадиските заставници: Илиќ Илије Петко, Наранчиќ Раде Милан;

заставникот на административна служба: Марковиќ Радоја Драгољуб;

интендантскиот заставник: Оташевиќ Сретена Душан;

техничките заставници: Павловиќ Вукмира Илија, Павловиќ Светомира Владимир;

артилерискиот постар водник I кл.: Бабиќ Ивана Иван;

интендантските постари водници I кл.: Ђаго Ибре Илија, Љутовиќ Тахира Хајро, Пејиќ Јакова Милун, Рајиќ Андрије Божо, Спасојевиќ Владислава Радојко;

пешадискиот постар водник I кл.: Башиќ Вида Мирко, Ивковиќ Добровоја Чедомир;

техничките постари водници I кл.: Јокановиќ Саве Јефто, Ђајиќ Радована Благоје;

постариот водник I кл. за врска: Миловановиќ Недељка Тихомир, Којиќ Владана Димитрије;

санитетскиот постар водник I кл.: Поповски Ангел Јордан;

постарите водници I кл. на административна служба: Пустак Ђуре Ђуро, Симоновиќ Бранислава Милентија;

постариот водник на административна служба: Андриќ Среќка Драгољуб, Ђуровски Најче Светозар, Хиниќ Петра Милорад, Крстиќ Душана Томислав, Круниќ Мирка Војислав, Станковиќ Милутина Божицар, Шимиќ Амбре Анте, Вуксановиќ Милутина Младен;

Бр. 179

22 декември 1967 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
328. Уредба за дополнување на Уредбата за условите за работењето на преставништвата на странски фирми во Југославија —	713
329. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување премија за волна во 1969 година — — — — —	713
330. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за давање регрес при продажба на вештачки ѓубриња во 1969 година за потребите на земјоделството и шумарството — — — — —	713
331. Одлука за дополнување на Одлуката за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови — — — — —	714
332. Одлука за дополнување на Одлуката за обврската на спогодување на стопански организации при увозот и извозот на определени производи и на вршење услуги — — — — —	714
333. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоки чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	714
334. Одлука за утврдување на процентот за распределба на приходот на Југословенската лотарија — — — — —	716
335. Решение за распределба на делот на приходот на Југословенската лотарија во 1969 година што им припаѓа на општествените организации од членот 26 од Законот за Југословенската лотарија — — — — —	716
336. Наредба за измена на Наредбата за определување на посебните услови за употреба на отпадоците и остатоците од алуминиум и негови легури — — — — —	717
337. Наредба за дополнување на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	718
338. Решение за дополнување на Решението за овластување на здравствените установи што можат да вршат имунизација против жолта треска и колера на лица во меѓународниот сообраќај — — — — —	713
339. Решение за пробен попис на населението и становите — — — — —	719
340. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на галвански навлаки — — — — —	719
341. Извештај на Сојузната изборна комисија за резултатот на повторните избори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во изборните единици 3 — Јајце и 12 — Требиње — — — — —	719
342. Извештај на Сојузната изборна комисија за резултатот на повторниот избор на пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 3 — Јајце — — — — —	720
Одлука за незаконитоста на одредбата од членот 2 став 1 од Одлуката на Собранието на општината Призрен за највисоките износи на станарините, закупнините и другите надоместоци и за одржувањето на станбените згради, становите и деловните простории на територијата на општината Призрен — — — — —	721